

Согласно Одлуката за утврдување на предлог теми за изработка на магистерски односно специјалистички труд донесена на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност со број 08-524/4 од 29.05.2018 година во прилог ги објавуваме

Предлог наслови за темите за изработка на магистерски трудови

Ред. број	Тема	Професор
1.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против животот и телото	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
2.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
3.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против изборите и гласањето	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
4.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против работните односи	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
5.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против честа и угледот	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
6.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против половата слобода и половиот морал	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
7.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против бракот, семејството и младината	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
8.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против здравјето на луѓето	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
9.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против животната средина и природата	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
10.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против имотот	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
11.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против културното наследство и природните реткости	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
12.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
13.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот;	Ред.проф. д-р Борис Мургоски

14.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
15.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против државата	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
16.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против вооружените сили	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
17.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против службената должност	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
18.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против правосудството	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
19.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против правниот сообраќај	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
20.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против јавниот ред;	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
21.	Методика на истражување, разјаснување и докажување на кривични дела против човечноста и меѓународното право	Ред.проф. д-р Борис Мургоски
22.	Разбирање на безбедноста –од традиционални до современи пристапи	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
23.	Постконфликтната улога на ООН: можности и ограничувања	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
24.	Европската унија и меѓународниот тероризам	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
25.	Европол како централна точка на мрежите на полициската соработка	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
26.	Европската унија и глобалната безбедност	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
27.	Интерпретацијата и одговорот на ЕУ и НАТО за „Хибридните војни,, и Хибридните закани,,	Проф. Снежана Никодиновска- Стефановска
28.	Безбедноста на Западен Балкан во светлото на проширувањето на НАТО пактот;	Проф.д-р Томе Батковски
29.	Излегувањето на Велика Британија од ЕУ и безбедноста на Европа;	Проф.д-р Томе Батковски
30.	Влијанието на Турција врз безбедноста на Западен Балкан;	Проф.д-р Томе Батковски
31.	Кина и безбедноста на Западен Балкан;	Проф.д-р Томе Батковски
32.	Русија и безбедноста на Западен Балкан;	Проф.д-р Томе Батковски
33.	Воениот конфликт во Сирија и исламскиот радикализам во земјите од Западен Балкан;	Проф.д-р Томе Батковски
34.	Грција и безбедноста на Република Македонија;	Проф.д-р Томе Батковски
35.	Односот Република Србија – Република Косово и безбедноста на Република Македонија;	Проф.д-р Томе Батковски
36.	Воениот конфликт во Сирија и мигрантската криза во однос на Западен Балкан;	Проф.д-р Томе Батковски
37.	Односот НАТО-Русија во светлото на безбедност на Западен Балкан.	Проф.д-р Томе Батковски
38.	Принципите на управување во администрацијата во услови на кризна состојба	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова

39.	Одговорност на администрацијата во услови на кризна состојба	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
40.	Хиерархијата и субординацијата како принципи за организација на администрацијата во услови на кризна состојба	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
41.	Принципот на контрола врз администрацијата во услови на кризна состојба	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
42.	Функционирањето на администрацијата во услови на кризна состојба	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
43.	Концептот на човековите права;	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
44.	Човековите права и човековата безбедност.	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
45.	Европски институции и органи за човекови права;	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
46.	Европски суд за човекови права;	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
47.	Заштита на човековите права при финансиски истраги	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
48.	Примената на Европската конвенција за човекови права во националното законодавство	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
49.	Гаранции за човековите права	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
50.	Правниот режим на човековите права	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
51.	Човековите права во правниот систем на РМ	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
52.	Институции за заштита на човековите права во РМ	Ред.проф. д-р Наташа Пеливанова
53.	Полициски овластувања	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
54.	Полициска присилба	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
55.	Забрана за тортура	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
56.	Забрана за дискриминација	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
57.	Системот на заштита на човековите права на Советот на Европа	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
58.	Национални механизми за контрола над полицијата	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
59.	Известувачки и истражни процедури на ниво на ООН	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
60.	Родово разбирање на криминалитетот	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
61.	Човековите права и рedefинирање на улогата и задачите на полицијата	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
62.	Легитимитет на полицијата	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
63.	Концептот за човековите права и суверенитетот на државите	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
64.	Глобализацијата и развојот на човековите права	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
65.	Ранливи групи и заштита на човековите права и слободи	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
66.	Европска Конвенција за човекови права и слободи	Вон проф д-р Стојанка Мирчева
67.	Криминалистички карактеристики на имотните деликти	Вон. проф д-р Светлана Николоска
68.	Специфичности при криминалистичко истражување на убиствата	Вон. проф д-р Светлана Николоска
69.	Криминалистичко истражување на насилен имотен криминалитет	Вон. проф д-р Светлана Николоска
70.	Криминалистичко истражување на кривичното дело „Силување“	Вон. проф д-р Светлана Николоска
71.	Специфичности на криминалистичко истражување на сексуалната злоупотреба на деца	Вон. проф д-р Светлана Николоска
72.	Криминалистичко истражување на злоупотреба на културното наследство во Република Македонија	Вон. проф д-р Светлана Николоска

73.	Оперативни комбинации и оперативни акции кај економско – финансискиот криминалитет	Вон. проф д-р Светлана Николоска
74.	Тимски пристап при откривање, расветлување, докажување и превенција на компјутерскиот криминалитет	Вон. проф д-р Светлана Николоска
75.	Криминалистичко истражување на финансиски компјутерски криминалитет во Република Македонија	Вон. проф д-р Светлана Николоска
76.	Криминалистичко истражување на фалсификувањето пари	Вон. проф д-р Светлана Николоска
77.	Реформите во полицијата во функција на натамошна демократизација на македонското општество	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
78.	Раководење со полициски единици (обука, планирање, развој)	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
79.	Улогата на полицијата и другите органи на прогонот во борбата против...(организираниот криминал, корупцијата...)	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
80.	Евроатланските интеграции на Република Македонија – процесот на преговори	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
81.	Просторот на слобода, безбедност и правда на ЕУ – приближување на Република Македонија кон европските стандарди	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
82.	Криумчарењето мигранти и/или трговијата со луѓе како закана за регионалната безбедност	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
83.	Развој на концептот на интегрирано гранично управување во Република Македонија	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
84.	Концептуално и функционално дефинирање на системот за итни повици	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
85.	Цивилни мисии на ЕУ и нивната улога во одржување на светскиот мир и стабилност	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
86.	Управувањето со кризи – предизвици и предности за Република Македонија	Вон.проф. д-р Никола Дујовски
87.	Влијание на глобалната економска криза врз стапката на криминал	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
88.	Пристап и важност на пресметување на економијата на криминал	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
89.	Трансферни цени во служба на злоупотреба	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
90.	Економски пристап во даночните измами	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
91.	Сива економија како проблем на транзиционите економии	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
92.	Економски пристап на криминалот	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
93.	Даночно затајување како економски проблем	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
94.	Форми и методни на криминал во јавните набавки	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
95.	Значење на корпоративното управување како рамка за корпоративен криминал	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
96.	Проценка на ризик како мост на финансиската инклузија и перењето пари	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
97.	Виртуелните валути- легален или простор за илегален пазар	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
98.	Финансиската форензика како алатка во докажување на финансиски криминал	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
99.	Економска безбедност	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
100.	Платен промет , видови и карактеристики во насока на спречување на криминал	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
101.	Пазарот на капитал и хартиите од вредност - измама	Вон.проф. д-р Снежана Мојсоска
102.	Трговија со човечки органи и/или делови од тело- облик на трговија со луѓе	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
103.	Илегалното посвојување- облик на трговијата со луѓе	проф. д-р Оливер Бачановиќ

		доц. д-р Наташа Пеовска
104.	Присилни бракови	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
105.	Измами- криминолошки и виктимолошки аспекти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
106.	Мигрантска и бегалска криза во Република Македонија- виктимолошки аспекти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
107.	Злосторства на омраза	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
108.	Говор на омраза	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
109.	Прогонување	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
110.	Мобинг	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
111.	Деца жртви на насилство	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
112.	Насилство на спортски настани- кривично правни, криминолошки и вктимолошки аспекти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
113.	Транзициона правда/Помирување	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
114.	Пробација и пробациски службеници	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
115.	Третманска работа со полнолетни сторители на казнени дела во заедницата	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
116.	Интеревенциски програми во пенологијата	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
117.	Криминалистичка виктимологија	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
118.	Евтаназија	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
119.	Родосковрнавeње (инцест)- кривилноправни, криминолошки и виктимолошки аспекти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
120.	Сексуално насилство во војна	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
121.	Виктимизација во пенални/ пенитенцијарни установи	проф. д-р Оливер Бачановиќ

		доц. д-р Наташа Пеовска
122.	Виктимопрофилактика на имотните деликти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
123.	Помош и поддршка на жртвите на тероризам	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
124.	Казнената политика за сексуалните деликти	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
125.	Куќен затвор- примена и ефикасност	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
126.	Ефикасноста на алтернативната мерка	проф. д-р Оливер Бачановиќ доц. д-р Наташа Пеовска
127.	Процесите на евроатлантски интеграции и безбедноста на регионот	Ред.проф. д-р Жидас Даскаловски
128.	Влијанието на регионалните сили, Турција, Русија, Кина, и Арапските држави, на безбедноста на регионот	Ред.проф. д-р Жидас Даскаловски
129.	Прашањето на името како проблем за Евроатлантските интеграции на РМ	Ред.проф. д-р Жидас Даскаловски
130.	Македонско-албанските односи во РМ како прашање за Евроатлантските интеграции на РМ	Ред.проф. д-р Жидас Даскаловски
131.	Политиките на условување и ЕУ проширувањето во случајот на РМ	Ред.проф. д-р Жидас Даскаловски
132.	Самоубиствен тероризам	Ред. проф. д-р Злате Димовски
133.	Преговарање во заложничка ситуација	Ред. проф. д-р Злате Димовски
134.	Потражна дејност	Ред. проф. д-р Злате Димовски
135.	Оперативно- технички средства и методи	Ред. проф. д-р Злате Димовски
136.	Обезбедување место на настан по терористички акт	Ред. проф. д-р Злате Димовски
137.	Криминалистичко разузнавачка анализа на податоци	Ред. проф. д-р Злате Димовски
138.	Процес на радикализација принципи на дерадикализација	Ред. проф. д-р Злате Димовски
139.	Заштита на ВИП лица од објекти од терористичко делување	Ред. проф. д-р Злате Димовски
140.	Полициско работење засновано на разузнавачки информации	Ред. проф. д-р Злате Димовски
141.	Методи на попречување на финансирање на тероризам	Ред. проф. д-р Злате Димовски
142.	Превенција на криминал базирана на заедница	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
143.	Социјалното исклучување и криминалот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
144.	Неформално постапување на деца во судир со законот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
145.	Улога на полицијата во постапувањето со децата во ризик	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
146.	Масовното набљудување и новата новата контрола на криминалот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
147.	Предизвиците на ситуационата превенција на криминалот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
148.	Расата, класата, етничкото потекло и криминалот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
149.	Ресторативната наспроти традиционалната правда во решавање на кривичните спорови	Вон.проф.д-р Весна Стефановска
150.	Криминалот и казнувањето: перспективите на новата контрола на криминалот	Вон.проф.д-р Весна Стефановска

151.	Девијантната субкултура и криминалното однесување на младите	Вон.проф. д-р Весна Стефановска
152.	Приватната безбедност помеѓу приватизацијата и приватизирањето	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
153.	Придонесот на приватната безбедност во превенцијата на криминалот	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
154.	Поврзаноста на приватната безбедност и општествената стратификација	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
155.	Ризикот, стравот и развојот на приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
156.	Компаративна анализа на главните теоретски парадигми во приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
157.	Приватната безбедносна индустрија во услови на глобализација	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
158.	Местото, улогата и значењето на проценката на ризикот во работењето на субјектите од областа на приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
159.	Современи методи за проценка на безбедносен ризик во приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
160.	Проценка, прогноза и третман на безбедносни ризици во приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
161.	Стратегии и политики за проценка на безбедносен ризик во субјектите од областа на приватната безбедност	Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
162.	Меѓународна полициска соработка во сузбивање на еколошки криминал	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
163.	Раководење со критични настани	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
164.	Криминалистички аспекти на кривични дела од областа на еколошки криминал	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
165.	Примена на посебни истражни мерки во сузбивање на еколошки кривични дела	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
166.	Примена на разузнавањето во сузбивањето на еколошки кривични дела	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
167.	Трансграничен еколошки криминал	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
168.	Стратешко планирање како дел од безбедносниот менаџмент	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
169.	Примена на современи методи во безбедносниот менаџмент	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
170.	Криминалистички аспекти на мапирање на криминал	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
171.	Меѓународни аспекти на заштита на животна средина	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
172.	Ситуационо вештачење на екосистемите во Република Македонија	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
173.	Видови криминалистички анализи и нивна улога во сузбивање на криминалот	Ред.проф. д-р Марина Малиш

		Саздовска
174.	Молекуларни методи за идентификација на животински видови во форензички примероци	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
175.	Споредбена анализа на методи на подигање и чување на траги од биолошко потекло од форензички примероци	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
176.	Нови молекуларни методи за диференцијација на блиски машки роднини во форензички примероци	Ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска
177.	Интеграција во Европската унија	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
178.	Интеграција во НАТО – Севрно атланска договорна алијанса	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
179.	Организација на Обединети нации	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
180.	Меѓународни организации и Обединетите нации	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
181.	Постапки пред Европски суд за човекови права во Стразбург	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
182.	Надворешна и безбедносна политика на Европската унија	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
183.	Евро-атланска безбедносна интеграција	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
184.	Меѓународни односи и дипломатија	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
185.	Внатрешен пазар на Европската унија	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
186.	Уставно право и постапка пред судот на правдата на Европската унија	Вон.проф. д-р Марјан Арсовски
187.	Полициско работење, организација и наука.	Доц.д-р Раде Рајковчевски
188.	Структура и функционирање на меѓународната полициска соработка	Доц.д-р Раде Рајковчевски
189.	Теоретски аспекти, трендови и соработка во управувањето со ризици и катастрофи	Доц.д-р Раде Рајковчевски
190.	Граѓански и воени операции на кризниот менаџмент во меѓународните организации	Доц.д-р Раде Рајковчевски
191.	Европски механизам за цивилна заштита	Доц.д-р Раде Рајковчевски
192.	Справување со конфликти: теории, искуства и механизми	Доц.д-р Раде Рајковчевски
193.	Производство, карактеристики и пролиферација на конвенционалното оружје и муниција	Доц.д-р Раде Рајковчевски
194.	Миграции и хуманитарни катастрофи	Доц.д-р Раде Рајковчевски
195.	Регионална (ЈИЕ) и европска безбедносна соработка	Доц.д-р Раде Рајковчевски
196.	Безбедносни аспекти на целите, мисијата, одржливоста и операциите на НАТО, ЕУ, ОБСЕ и Советот на Европа	Доц.д-р Раде Рајковчевски
197.	Воспоставување на ефективен систем на контрола и координација помеѓу органите на централната и органите на локалната власт во системот за заштита и спасување, управување со кризи и заштита на животната средина;	Доц. д-р Александар Иванов

198.	Улогата на локалната самоуправа во намалување на ризици од катастрофи, градење на отпорност и подигнување на свеста;	Доц. д-р Александар Иванов
199.	Просторното планирање во РМ – причина за не/успех на превентивната функција на намалување на ризиците од катастрофи;	Доц. д-р Александар Иванов
200.	Воспоставување на ефективен систем на контрола и одговорност на спроведување на нормираните права и обврски на субјектите во заштитата на животната средина	Доц. д-р Александар Иванов
201.	Имплементацијата на Стратегијата за одржлив развој на РМ во периодот 2010-2018	Доц. д-р Александар Иванов
202.	Улогата на информатичката технологија во подигнување на свеста, како и подигнување на реактивните капацитети кон намалување на ризиците од катастрофи;	Доц. д-р Александар Иванов
203.	Улогата на образованието во намалувањето на ризиците од катастрофи, грижа за животната средина и создавање на одржливо општество;	Доц. д-р Александар Иванов
204.	Заштитата на критичната инфраструктура – критичен дел од намалувањето на ризиците од катастрофи;	Доц. д-р Александар Иванов
205.	Квалитетот на воздухот, почвата и водата како основни индикатори за одржливиот развој во Македонија;	Доц. д-р Александар Иванов
206.	Климатските промени, опустинувањето и сушите во Република Македонија	Доц. д-р Александар Иванов
207.	Климатските промени и закана од еколошки бегалци за Балканот и пошироко	Доц. д-р Александар Иванов
208.	Активизмот како фактор во решавање на глобалните проблеми поврзани со животната средина во Меѓународните односи – улогата на недржавните актери	Доц. д-р Александар Иванов
209.	Историја на мерки и активности за заштита на животната средина во Меѓународните односи во 20-от век	Доц. д-р Александар Иванов
210.	Екологизмот како прашање на меѓународните односи во периодот 1987 – 2013 година;	Доц. д-р Александар Иванов
211.	Фактори на меѓународните односи – со посебен осврт на улогата и значењето на природните извори како фактор во меѓународните односи и позицијата на Руската федерација;	Доц. д-р Александар Иванов
212.	Еволуција на системот на поимање на безбедноста во науката за меѓународни односи – историски аспекти;	Доц. д-р Александар Иванов
213.	Безбедносните дилеми на државите како резултат на пренесувањето на „суверенитет“ на државите кои граничат со надворешноста на „Шенгенскиот простор“;	Доц. д-р Александар Иванов
214.	Борба против современи форми на тероризам	Доц.д-р Ице Илијевски
215.	Отривање на извори за финансирање на тероризам	Доц.д-р Ице Илијевски
216.	Анализа на методи на делување на терористички организации во светот	Доц.д-р Ице Илијевски
217.	Криминалистички карактеристики во откривање и докажување на тероризмот	Доц.д-р Ице Илијевски
218.	Употреба на оружје за масовно уништување во терористички цели	Доц.д-р Ице Илијевски
219.	Борба против самоубиствен тероризам	Доц.д-р Ице Илијевски
220.	Новата ера на тероризмот	Доц.д-р Ице Илијевски
221.	Механизми на контрола на безбедносен сектор	Доц.д-р Ице Илијевски

222.	Парламентарна контрола на институциите во рамки на безбедносниот сектор	Доц.д-р Ице Илијевски
223.	Улогата на Секторот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во контрола на работата на полицијата	Доц.д-р Ице Илијевски
224.	Правна положба и статусна инспекциските служби во Република Македонија – актуелна состојба и перспективи	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
225.	Организациона поставеност на управата во Република Македонија – актуелна состојба и перспективи	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
226.	Институтот прием во државјанство по основ на природување и неговата примена во Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
227.	Правна положба и овластувања на Народниот правобранител на Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
228.	Надлежности и овластувања на Народниот правобранител на Република Македонија со посебен осврт на работата на полицијата	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
229.	Заштита на законитоста, заштита на јавниот интерес и заштита на правата на странките во управната постапка	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
230.	Уредување на административните прекршоци во Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
231.	Судска заштита на правата на поединците повредени со работењето на органите на управата	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
232.	Престанок на државјанство со отпуст во правото на Република Македонија и во споредното право	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
233.	Селекција и одговорност на административните службеници	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
234.	Електронската управа и реформа на јавната управа во Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
235.	Јавни служби и нивни организациони облици во Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
236.	Акти на управата со посебен осврт на реалните акти	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
237.	Инспекцискиот надзор кај доверените надлежностни единици на локална самоуправа во Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
238.	Контрола на државната управа од страната на Собранието на Република Македонија	Ред.проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ
239.	Моќта на телевизијата и медиумите врз промените во развојот на спортот и спортските настани;	Вон.проф. д-р Јонче Ивановски
240.	Превентивна акција и мерки за заштита во борбата против мислењето резултати на фудбалски натпревари во Република Македонија;	Вон.проф. д-р Јонче Ивановски

241.	Влијание на криминалните групи и нелегални кладилници во глобалното местење резултати на спортски натпревари;	Вон.проф. д-р Јонче Ивановски
242.	Улогата на полицијата во спречување на насилството на спортските манифестации;	Вон.проф. д-р Јонче Ивановски
243.	Влијание на навивачките групи во предизвикување на нереди и екцесни состојби на спортските натпревари;	Вон.проф. д-р Јонче Ивановски
244.	Ефикасно остварување на безбедноста во современата корпорација	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
245.	Систем за обезбедување на лица, имот и деловно работење на компаниите	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
246.	Улогата на безбедносниот менаџмент во остварување на корпорацииската безбедност	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
247.	Облици на загрозување на лица, имот и деловно работење	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
248.	Приватното обезбедување во Република Македонија	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
249.	Приватното обезбедување во Република Србија	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
250.	Приватните агенции за обезбедување во Република Македонија	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова
251.	Поим и обележја на современите разузнавачки служби	Вон.проф.д-р Татјана Гергинова